



**ВОДИЧ
ЗА ГЛАСАЊЕ ВО
СТРАНСТВО НА
ИЗБОРИТЕ
21 ЈУНИ 2020 ГОДИНА**

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

НАКРАТКО ЗА ИЗБОРИТЕ КОИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 21 ЈУНИ 2020 ГОДИНА

Со излегувањето на изборите и заокружувањето на редниот број пред името на изборната листа на гласачкото ливче, Вие ќе учествувате во изборот на **250 народни пратеници на Народното собрание на Република Србија**, кои во Ваше и во име на сите граѓани на Република Србија, ќе донесуваат закони и други акти, ќе ги избираат Владата и другите функционери и ќе вршат контрола над Владата и другите државни органи.

Кандидатите за народни пратеници ги предлагаат политичките партии, коалиции на политички партии и групи граѓани.

Дали можам да гласам?

На изборите за народни пратеници на Народното собрание можете да гласате:

- Доколку сте државјанин/државјанка на Република Србија
- Доколку имате 18 години
- Доколку имате работна способност
- Доколку имате место на живеење во Република Србија

Како да гласам во странство?

Доколку престојувате во странство на денот на изборите, морате да поднесете барање во избирачкиот список да се запише податокот дека на престојните избори ќе гласате во странство. Тоа барање го поднесувате во дипломатското-конзуларно претставништво на Република Србија, и тоа **до 30 мај 2020 година**.

Дипломатско-конзуларните претставништва Вашето барање го проследуваат во општинската/градска управа според Вашето место на живеење во Република Србија.

Доколку сте запишани во избирачкиот список, општинската/градската управа ќе донесе решение дека сте изјавиле желба да гласате според местото на престој во странство.

Дали сум запишан/а во избирачкиот список?

Дали сте запишани во избирачкиот список можете да проверите со барање на интернет страницата <https://upit.birackispisak.gov.rs>.

Доколку не сте запишани во избирачкиот список или во него се неправилно запишани Вашите податоци, поднесете барање за упис или промена во избирачкиот список непосредно во општинската/градска управа според местото на живеење во Република Србија или преку дипломатското-конзуларно претставништво сè до заклучување во избирачкиот список, односно **до 5 јуни 2020 година**.

По заклучувањето на избирачкиот список, па сè **до 17 јуни 2020 година**, барањето за упис или промена во избирачкиот список можете да го поднесете во Министерството за државна управа и локална самоуправа, директно или преку општинската/градска управа според местото на живеење во Република Србија.

Вие се запишувате во избирачкиот список според последното место на живеење пред заминувањето во странство, односно последното место на живеење на еден од Вашите родители.

Каде можам да гласам?

По одредувањето на избирачките места за гласање во странство од страна на Републичката изборна комисија, општинската/градска управа според Вашето место на живеење во Република Србија ќе донесе решение дека ќе гласате според местото на престој во странство и име на избирачкото место на кое ќе гласате, а кои ќе Ви ги достави.

Доколку не е одредено избирачкото место на кое сте изразиле желба да гласате според местото на престој во странство, ќе можете да гласате само во Република Србија, односно според Вашето место на живеење во Република Србија.

Кога можам да гласам?

Гласањето се одржува на **21 јуни 2020 година**, со тоа што за гласањето во странство Републичката изборна комисија ќе одреди

датум и време на почеток и крај на гласањето во зависност од временската зона во која се одржува гласањето во странство.

Избирачките места се отвораат во 7,00 часот, а се затвораат во 20,00 часот. Во овој временски период можете да гласате во кој било момент.

Доколку се затекнете на избирачкото место при затворање на избирачкото место или непосредно пред тоа, ќе Ви се овозможи да гласате.

Кој документ треба да го понесам за да гласам?

За да гласате, морате да го докажете својот идентитет. Идентитетот се докажува само со **важечка лична карта или пасош**.

Доколку **истекол рокот на важење на Вашата лична карта или пасош**, со себе, покрај истечената лична карта или пасош, понесете и потврда дека во Министерството за внатрешни работи сте поднеле барање за издавање на нова лична карта или пасош.

Во случај да имате **друго презиме во однос на тоа кое е запишано во изводот од избирачкиот список**, избирачкиот одбор ќе Ви овозможи да гласате доколку врз основа на сликата и ЕМБГ во документот со кој го докажувате идентитетот може да утврди дека се работи за лицето кое е запишано во изводот од избирачкиот список.

При утврдување на идентитетот, препорачливо е да го предадете и известувањето за денот и времето на одржување на избори кое би требало да Ви е доставено најдоцна пет дена пред изборот.

Што се случува кога ќе одам да гласам?

Кога на денот на избори ќе дојдете на своето избирачко место, членовите на избирачкиот одбор:

- ќе Ви го проверат десниот показалец со УВ ламба, за да утврдат дали веќе сте гласале
- ќе го утврдат Вашиот идентитет, со проверка на податоците, од Вашата лична карта или пасош

- ќе Ве најдат во изводот од избирачкиот список и ќе го заокружат редниот број пред Вашето име
- ќе побараат од Вас да се потпишете во изводот од избирачкиот список
- ќе Ви дадат гласачко ливче
- ќе Ви го обележат десниот показалец со спреј
- ќе Ве информираат за начинот на гласање и ќе Ве упатат кон местото предвидено за гласање

Кој е начинот на гласање?

Кога ќе пристапите на местото предвидено за гласање, треба да се запознаете со содржината на гласачкото ливче кое Ви е вработено. Гласачкото ливче содржи список на сите изборни листи кои учествуваат на изборите. Гласате така што го **заокружувате редниот број пред името на изборната листа за која сакате да гласате.**

Гласате сами и во тајност (зад параван кој обезбедува тајност на гласањето).

Кога ќе го заокружите редниот број, гласачкото ливче треба да го свиткате и да га ставите во гласачката кутија.

Како да гласате со помош на помагач?

Доколку некој избирач не е во можност самостојно да гласа на избирачкото место (неписмено лице), има право на избирачкото место да поведе помагач кој наместо него ќе го/ги пополни гласачкото ливче/гласачките ливчиња така како што ќе му одреди избирачот.

ПОТСЕТНИК ЗА ГЛАСАЊЕ

- 1 проверете дали сте запишани во избирачкиот список
- 2 поднесете барање за упис/промена во избирачкиот список на општинската/градска управа според Вашето место на живеење во Република Србија или преку дипломатското-конзуларно претставништво, доколку постои потреба за тоа
- 3 поднесете барање во дипломатското-конзуларно претставништво на Република Србија во избирачкиот список да се запише податокот дека на престојните избори ќе гласате во странство
- 4 проверете на кое избирачко место гласате, односно каде сте запишани во изводот од избирачкиот список
- 5 испланирајте го Вашето доаѓање на избирачкото место на денот на изборите
- 6 проверете дали имате важечка лична карта или пасош
- 7 информирајте се кај членовите на избирачкиот одбор за начинот на гласање, доколку имате каков било сомнеж
- 8 поведете помагач на избирачкото место доколку не сте во можност самостојно да гласате